

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 12 октомври 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на ФАТИНА ДС ДОО Гостивар УП2 09-187/21 од 18 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-278 од 24 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-278 од 24 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

ФАТИНА ДС ДОО Гостивар до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-187/21 од 18 август 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-278 од 24 мај 2021 година на КЕЦ Гостивар.

Според Електродистрибуција, Барањето е одбиено поради повеќе причини:

- Објектот е изграден до СН вод,
- не е доставено одобрение за градба и еднополна шема и
- се работи за изолиран корисник кој според член 44 (1) од МП треба да се напојува преку едно мерно место.

Жалителот потенцира дека поседува Одобрение за градење од 18 декември 1984 година.

На седницата на Комисијата за одлучување по спорови и разрешување на спорови одржана на 27 август 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-187/21 од 18 август 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 20 мај 2021 година
 - РОБСП бр. 11-278 од 24 мај 2021 година
 - Приговор од 10 август 2021 година
 - Одобрение за градба од 18 декември 1984 година

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави комплетна документација по предметот, слики со вцртано со растојание, имотен лист и ГИС скица, при што на 3 септември бараните податоци беа доставени.

На седницата одржана на 13 септември 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше и се од дополнително доставената документација се утврди дека спорното растојание од објектот до среднонапонскиот вод е 2.6 метри.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно член 104 став (2) од Правилникот за техничките нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови со номинален напон од 1 kV до 400 kV („Службен весник на Република Македонија” бр. 25/19) (во понатамошниот текст: Правилник за технички нормативи), се смета дека вод преминува преку зграда и кога растојанието на хоризонталната проекција на најблискиот спроводник во неотклонета положба од зградата е помало од 3 метри за водови со номинален напон до 20kV.

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека минималното безбедносно растојание не е задоволено и Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега обжаленото Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–187/21
12 октомври 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ на
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски